



Државна комисија за одлучување во  
управна постапка и постапка од  
работен однос во втор степен

бр. 0502 - 506  
од 17.05.2017 година  
ул. Кеј Димитар Влахов бр.4  
1000 Скопје

УПАТСТВО ЗА ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ  
ПАТУВАЊА, СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИ  
ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ

Скопје, мај 2017

Согласно член 7 став (1) алинеа 6 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/09, 12/11, 188/13 и 192/15), претседателот на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во понатамошниот текст: Државна комисија) го донесе следното

## У П А Т С Т В О ЗА ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ

### *I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ*

Со ова Упатство се уредуваат начинот и постапката за исплата на трошоци на именуваните и вработени лица во Државната комисија за:

- службени патувања во земјата и странство,
- селидба и
- трошоци за одвоен живот.

### *II. ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА*

Под службени патувања се подразбираат патувањата во службени цели, во земјата и странство.

Претседателот на Државната комисија издава решение и налог за службеното патување во земјата или странство, на член или вработен во Државната комисија.

Решението за службено патување во странство содржи: име и презиме на лицето кое патува, работно место на кое ги извршува своите работни задачи во Државната комисија, место на патување, цел на патувањето, дата на поаѓање и дата на враќање од службеното патување, видот на превоз кој што ќе се користи при службеното патување, типот на сместување и исхрана по наведеното патување, со дефинирање дали трошоците се на товар на Државната комисија или на некој друг орган.

Под трошоци за службени патувања во земјата или во странство се подразбираат сите трошоци кои ќе се потребни за реализација на патувањето наложено со патен налог, а истите притоа се дефинирани во решението за службено патување.